

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 161

16 јуни 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2025. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности.....	2	2032. Правилник за дополнување на Правилникот за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на природен гас, организирање и управување со пазар на природен гас и дистрибуција на природен гас.....	10
2026. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија....	3	2033. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија.....	10
2027. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија....	5	2034. Правилник за дополнување на Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги.....	11
2028. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ОЈП „ВАРДАР“ Брвеница за регулиран период 2021-2023 година.....	7	2035. Тарифен систем за дополнување на тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај.....	11
2029. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ОЈП „ВАРДАР“ Брвеница за регулиран период 2021-2023 година.....	8	Огласен дел	1-52
2030. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар за регулиран период 2021-2023 година.....	8		
2031. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар за регулиран период 2021-2023 година.....	9		

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

2025.

Врз основа на член 11, став (1) алинеја 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе:

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Во Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности број 01-7492/10 од 30.04.2013 година, број 01-548/8 од 30.01.2015 година и број 0101-31874/1 од 29.08.2018 година, во членот 6 став (2) бројот „32“ се заменува со бројот „40“.

Член 2

Во членот 9 по точката 12 се додава нова точка 13 која гласи:

„13. водење Регистар на преземени недвижности наменети за продажба,“.

Точките 13 и 14 стануваат точки 14 и 15.

Член 3

Во членот 13 точката 1 се менува и гласи:

„донесува статут на Агенцијата;“

По точката 5 се додаваат четири нови точки 6, 7, 8 и 9 кои гласат:

„6. донесува годишна програма за обука од областа на геодетските работи и правни работи;

7. усвојува извештај за извршен попис на средствата, обврските и побарувањата;

8. усвојува завршна сметка;

9. донесува годишен план за јавни набавки;“.

Точките 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат точки 10, 11, 12, 13 и 14.

Точката 11 која станува точка 15 се менува и гласи:

„донесува одлука за висината на надоместоците поврзани со постапките за овластување за овластен геодет (полагање на испит, продолжување на овластување, потврдување на овластување за странски геодетски инженер, ставање/ престанок на мирување) и висината на надоместоците за обука“.

Точките 12 и 13 стануваат точки 16 и 17.

Член 4

Во членот 15 став (2) зборот „државните“ се заменува со зборот „административните“.

Член 5

Во членот 18 став (1) по точката 9 се додава нова точка 10 која гласи:

„10. предлага годишна програма за обука од областа на геодетските работи и правни работи;“

Точките 10, 11, 12, 13, 14 и 15 стануваат точки 11, 12, 13, 14, 15 и 16.

Точката 16 која станува точка 17 се менува и гласи: „донесува решение за издавање, продолжување, потврдување, ставање во мирување, престанок на мирувањето, одбивање на барањето за престанок на мирувањето и одземање на овластувањето за овластен геодет,“

Точките 17 и 18 стануваат точки 18 и 19.

Во точката 19 која станува точка 20 зборот „државните“ се заменува со зборот „административните“.

Точките 20 и 21 стануваат точки 21 и 22.

Член 6

Во членот 22 зборот „државните“ се заменува со зборот „административните“.

Член 7

Во членот 23 зборот „државни“ се заменува со зборот „административни“.

Член 8

Членот 28 се брише.

Член 9

Во членот 37 во ставот (2) по зборот „Агенцијата“ сврзникот „и“ се брише.

Член 10

Во целиот текст на статутот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 11

Оваа статутарна одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на огласната табла на Агенцијата, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 0101-5114/9
29 мај 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
м-р **Ирма Мандева, с.р.**

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2026.**

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јуни 2020 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ОКТА 2“.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-42/20
12 јуни 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог:

**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје, со седиште на ул. 1, бр.25, Миладиновци, Илинден, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 12 јуни 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 10 јуни 2029 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-423-2020

6. Единствен матичен број: 4074009

7. Единствен даночен број: 4030980254845

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ОКТА 2“ со локација на кровна површина на објект на КП бр.11644 во КО Свети Николе, Општина Свети Николе.

9. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика*,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

11. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

12. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ОКТА 2“, со следните технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ „ОКТА 2“,

б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 148,2 kW,

в) година на почеток на градба: 2019 година

г) година на завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година

д) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години

е) податоци за опрема:

- тип и производител на фотонапонски панели:

Honey 60 Layout module multicrystalline

285-300 W, Trina Solar

- број на фотонапонски панели: 520

- моќност на фотонапонски панели: 285 W

- тип, производител и номинални податоци на инвертор:

- Sunny TripowerCore 1 STP 50-40, моќност 3 x 50 kW

ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.600 kWh/m²

з) очекувано производство на електрична енергија: 214 MWh

2027.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јуни 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Трговското друштво за производство, промет и услуги КРИСТИ-ЃК Крсте ДООЕЛ увоз-извоз-Миравци, Гевгелија, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „КРИСТИ ЃК“.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-90/20

12 јуни 2020 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

Прилог:

Л И Ц Е Н Ц А**ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Назив и седиште на носителот на лиценцата**

Трговско друштво за производство, промет и услуги КРИСТИ-ЃК Крсте ДООЕЛ увоз-извоз-Миравци, Гевгелија, со седиште на ул. Иднина бр. 46, Миравци, Гевгелија, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 12 јуни 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 12 јуни 2055 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-422-2020

6. Единствен матичен број: 5080762

7. Единствен даночен број: 4006995106208

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „КРИСТИ ЃК“ со локација на кровна површина на објект на КП бр.1113/2, КО Миравци-вон град, Општина Гевгелија.

9. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика*,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
 - заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - безбедност и здравје при работа,
 - кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - извршување на мониторинг на работењето,
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,
- 4) извршување на годишната програма за ремонти,
- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

11. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

12. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно со Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "КРИСТИ ЃК", со следните технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ "КРИСТИ ЃК",

б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 83,16 kW,

в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година

г) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години

д) податоци за опрема:

- тип на фотонапонски панели: поликристални

- производител на фотонапонски панели: PiKCELL GROUP PiK280PP(60)

- број на фотонапонски панели: 297

- моќност на фотонапонски панели: 280 W

- тип, производител и номинални податоци на инвертор:

- GOODWE GW70KHV-MT, 70.000 Wp, 1 парче

е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.670 kWh/m²

ж) очекувано производство на електрична енергија: 112.000 kWh.

2028.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ОЈП „ВАРДАР“ Брвеница бр.03-75/1 од 15 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-73/20 од 28.5.2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јуни 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ОЈП „ВАРДАР“ БРВЕНИЦА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

1. На ОЈП „ВАРДАР“ Брвеница се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2021 година во износ од 16,63 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 16,81 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 17,00 ден/m³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,89%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,86%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 0,84%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:

- за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 16,49 ден/m³;
 - максимална просечна тарифа 16,78 ден/m³;
- за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 16,66 ден/m³;
 - максимална просечна тарифа 16,95 ден/m³;
- за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 16,86 ден/m³;
 - максимална просечна тарифа 17,14 ден/m³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.

УП1 бр. 08-73/20
12 јуни 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

2029.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води, со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ОЛП „ВАРДАР“ Брвеница бр.03-76/1 од 15 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-74/20 од 28.5.2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јуни 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ОЛП „ВАРДАР“ БРВЕНИЦА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

1. На ОЛП „ВАРДАР“ Брвеница се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2021 година во износ од 7,46 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 7,59 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 7,72 ден/m³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,25%;

- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,25%;

- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 0,25%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:

- за 2021 година:

- минимална просечна тарифа 7,45 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 7,48 ден/m³;

- за 2022 година:

- минимална просечна тарифа 7,57 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 7,61 ден/m³;

- за 2023 година:

- минимална просечна тарифа 7,70 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 7,74 ден/m³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.

УП1 бр. 08-74/20
12 јуни 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

2030.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЛПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар бр.03-640/2 од 15 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-75/20 од 27 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јуни 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ ГОСТИВАР ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА**

1. На ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2021 година во износ од 22,17 ден/м³;
- за 2022 година во износ од 22,43 ден/м³;
- за 2023 година во износ од 22,72 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 2,52%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 2,47%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 2,44%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:

- за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 21,61 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 22,73 ден/м³;
- за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 21,87 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 22,98 ден/м³;
- за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 22,17 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 23,27 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.

УП1 бр. 08-75/20

12 јуни 2020 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

2031.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023 година на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар бр.03-640/3 од 15 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-76/20 од 27 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јуни 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ ГОСТИВАР ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА**

1. На ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2021 година во износ од 13,13 ден/м³;
- за 2022 година во износ од 12,35 ден/м³;
- за 2023 година во износ од 11,66 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 7,42%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 7,30%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 7,15%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:

- за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 12,16 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 14,11 ден/м³;
- за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 11,45 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 13,25 ден/м³;
- за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 10,82 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 12,49 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.

УП1 бр. 08-76/20
12 јуни 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

2032.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 1, а во врска со член 28 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јуни 2020 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНИ ПРОСЕЧНИ ТАРИФИ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС, ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАС И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС

Член 1

Во Правилникот за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на природен гас, организирање и управување со пазар на природен гас и дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр.245/18), по членот 18 се додава нов член 18-а кој гласи:

„Член 18-а

(1) Во случај на прогласена воена, вонредна и/или кризна состојба, Регулаторната комисија за енергетика постапката за одобрување на регулираниот максимален приход и тарифи, ја води на начин утврден со овој правилник.

(2) Роковите за постапувањето по барањето, објавувањето на барањето, одржувањето на подготвителната седница и седницата на Регулаторната комисија за енергетика утврдени во овој правилник, во случаите од став (1) на овој член, отпочнуваат да течат од денот на прес-танокот на важењето на воената, вонредната и/или кризната состојба.

(3) Одлуката за одобрување на регулираниот максимален приход и тарифи којашто се донесува во случаите од став (1) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а влегува во сила од 1-от ден во наредниот месец.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр. 01-1397/1
12 јуни 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

2033.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 1, а во врска со член 28 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јуни 2020 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНИ ПРОСЕЧНИ ТАРИФИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Во Правилникот за начин и услови за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/19, и бр.103/19) по членот 17 се додава нов член 17-а кој гласи:

„Член 17-а

(1) Во случај на прогласена воена, вонредна и/или кризна состојба, Регулаторната комисија за енергетика постапката за одобрување на регулираниот максимален приход, регулираната просечна тарифа и тарифите за користење на соодветниот систем и услуги за користење на пазарот, како и постапките утврдени со член 18 и член 19, ги води на начин утврден со овој правилник.

(2) Роковите за одржување на подготвителната седница и седницата на Регулаторната комисија за енергетика, во случаите од став (1) на овој член, отпочнуваат да течат од денот на престанокот на важењето на воената, вонредната и/или кризната состојба.

(3) Одлуката за одобрување на регулираниот максимален приход, регулираната просечна тарифа и тарифите за користење на соодветниот систем и услуги за користење на пазарот којашто се донесува во случаите од став (1) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а влегува во сила од 1-от ден во наредниот месец во тековната година.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УПБ бр. 01-/1398/1
12 јуни 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

2034.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 1 и член 153 став (5) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јуни 2020 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЦЕНИ ЗА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И СИСТЕМСКИ УСЛУГИ

Член 1

Во Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19) по членот 22 се додава нов член 22-а кој гласи:

„Член 22-а

(1) Во случај на прогласена воена, вонредна и/или кризна состојба, Регулаторната комисија за енергетика постапката за одобрување на регулираниот максимален приход и цена на топлинска енергија за регулиран период, како и постапките утврдени со член 23 и член 24, ги води на начин утврден со овој правилник.

(2) Роковите за постапувањето по барањето, објавувањето на барањето, одржувањето на подготвителната седница и седницата на Регулаторната комисија за енергетика утврдени во овој правилник, во случаите од став (1) на овој член, отпочнуваат да течат од денот на престанокот на важењето на воената, вонредната и/или кризната состојба.

(3) Одлуката за одобрување на регулираниот максимален приход и цена на топлинска енергија за регулиран период којашто се донесува во случаите од став (1) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а влегува во сила од 1-от ден во наредниот месец во тековната година.“

лика Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а влегува во сила од 1-от ден во наредниот месец во тековната година.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УПБ бр. 01-1399/1
12 јуни 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

2035.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 7, а во врска со член 29, став (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јуни 2020 година донесе

ТА Р И Ф Е Н С И С Т Е М ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ КОИ ГИ СНАБДУВА УНИВЕРЗАЛНИОТ СНАБДУВАЧ И СНАБДУВАЧОТ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ

Член 1

Во Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај („Службен весник на Република Македонија“ бр.164/18), во членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи:

„Член 27-а

(1) Во случај на прогласена воена, вонредна и/или кризна состојба, Регулаторната комисија за енергетика постапката за одобрување на предлог цените на пресметковните елементи, како и постапката утврдена со член 28, ги води на начин утврден со овој тарифен систем.

(2) Роковите за одржување на подготвителната седница и седницата на Регулаторната комисија за енергетика, во случаите од став (1) на овој член, отпочнуваат да течат од денот на престанокот на важењето на воената, вонредната и/или кризната состојба.

(3) Одлуката за одобрување напредлог цените на пресметковните елементи којашто се донесува во случаите од став (1) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а влегува во сила од 1-от ден во наредниот месец во тековната година.“

Член 2

Овој тарифен систем влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-400/1
12 јуни 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020161